



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ПЕТТИ ОДДЕЛ

ОДЛУКА

Апликации бр. 29071/15 и 35267/15
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ против
Северна Македонија
(видете ја приложената табела)

Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи на 25 март 2021 година, во Совет составен од:

Ganna Yudkivska, *Претседател*,

Ivana Jelić,

Arnfinn Bårdsen, *суди*, и Liv Tigerstedt, *Заменик секретар на оддел*,

Имајќи ги предвид горенаведените апликации поднесени на датумите наведени во приложената табела,

По разгледувањето одлучи како што следува:

ФАКТИ И ПОСТАПКА

Компанијата апликант, Македонија турист, е акционерско друштво основано според законот на тужената држава, кое има седиште во Скопје. Беше застапувана пред Судот од г-дин З. Хаџи-Зафиров, адвокат кој работи во Скопје.

Жалбениот навод на компанијата-апликант согласно член 1 од Протоколот бр. 1 од Конвенцијата кој се однесувал на данок што бил провизорно наплатен од даночните власти, бил доставен на Владата на Северна Македонија („Владата“).

По размената на првиот круг на опсервации, со писмо од 12 јуни 2018 година, Владата достави дополнителни опсервации со кои го извести Судот, за прв пат, дека во меѓувреме, компанијата апликант ја тужела тужената држава пред домашните судови за неосновано збогатување во врска со наплатениот данок што, според нив, бил ефикасен правен лек што можел да и обезбеди на компанијата-апликант соодветен надомест во врска со нејзината жалба согласно член 1 од Протоколот број 1.

Како резултат на тоа, тие побараа Судот да ја прогласи апликацијата за недопуштена заради злоупотреба на правото на поднесување на апликација.

На 13 јули 2018 година, компанијата-апликант беше поканета да ги коментира дополнителните опсервации на Владата. Со последователно писмо од 9 октомври 2018 година, претставникот на компанијата апликант бил известен дека периодот дозволен за доставување на нејзините коментари истекол на 27 јули 2018 година и дека не било побарано продолжување на рокот.

Со писмо од 10 ноември 2020 година, испратено преку службата за електронска комуникација на Судот („eComms“) и преземено од претставникот на компанијата апликант на истиот ден, компанијата апликант беше поканета уште еднаш да даде коментар до 24 ноември 2020 година во врска со Владиите дополнителни опсервации. Било обрнато внимание на фактот дека не било одговорено на претходните писма на Судот и исто така на членот 37 став 1 (а) од Конвенцијата, кој предвидува дека Судот може да отстрани предмет од неговиот список на предмети кога околностите водат до заклучок дека апликантот нема намера да ја продолжи постапката по поднесената апликација. Сепак, не е добиен одговор.

ПРАВО

Имајќи ја предвид сличната тема на апликациите, Судот смета дека е соодветно да ги разгледа заеднички со единствена одлука.

Имајќи ги во предвид горенаведеното и во отсуство на какви било посебни околности во врска со почитувањето на правата загарантирани со Конвенцијата и нејзините протоколи, Судот, во согласност со членот 37 став 1 (а) од Конвенцијата, смета дека повеќе не е оправдано да се продолжи со испитување на апликациите.

Соодветно на тоа, предметите треба да бидат отстранети од списокот.

Од овие причини, судот, едногласно,

Одлучи да ги спои апликациите;

Одлучи да ги отстрани апликациите од списокот на предмети.

Направено на англиски јазик и доставено во писмена форма на 15 април 2021 година.

Liv Tigerstedt
Заменик секретар

Ganna Yudkivska
Претседател

ПРИЛОГ

Бр.	Апликација бр.	Име на предмет	Поднесено на
1.	29071/15	Македонија Турист против Северна Македонија	10/06/2015
2.	35267/15	Македонија Турист против Северна Македонија	14/07/2015

